

МАКЕДОНСКОТО КУЛТУРНО



Од браќата Манаки, Баба Деспина, преку "Мис Стон", до "Пред дождот", "Големата вода" и "Илузија", беше оддадена почит на јубилејот 100ГОДИНИМАКЕДОНСКИ ФИЛМ. Најзначајните културни манифестации, меѓу кои Скопско лето и Интернационалниот фестивал "Браќа Манаки", преку ретроспективни проекции нè потсетија на првите зачетоци на македонската кинематографија, до денешните најнови остварувања.



И оваа година Македонија беше дел од манифестацијата ЕВРОПСКИ ДЕНОВИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО. Манифестацијата е востановена во 1991 година на иницијатива на Советот на Европа, а со директна поддршка на Европската унија. Годишна, токму поради значењето кое го доби на светско ниво мегалитската опсерваторија Кокино, таа беше дел од манифестацијата.

Летниот период од годината што измина беше во знакот на најеминентната културна манифестација во државата - СКОПСКО ЛЕТО. Уште еднаш оваа светска метропола на културата го потврди своето доминантно, професионално и квалитетно значење.



Меѓу настаните кои ѝ дадоа посебен белег на годинашнава културна палета е и јубилејот 50 години од творештвото на легендата на македонското уметничко небо, ТОМЕ СЕРАФИМОВСКИ. Соретроспективна изложба во МАНУ, Серафимовски комплетираше едно богато уметничко патешествие, кое повеќекратно претставува македонска историска, духовна и културна самобитност.



ПАТЕШЕСТВИЕ КОН ЕВРОПА

Годинашно во ОХРИДСКО ЛЕТО помина во знакот на гостувањето на светски познатиот тенор Хозе Карерас. Со својата богата културна разноликост, годинашното Охридско лето ја оствари својата мисија, докажан амбасадор на македонската култура.



Годинашното 24. издание на СКОПЈЕ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ ќе остане запомнето како едно од најбогатите во историјата на Фестивалот, иако во својата организациона подготовка релативно потфрли. Најпознатите имиња на актуелната џез сцена беа дел од годинашниот скопски есенски бренд. Швајцарија, Јужна Африка, Франција, Италија, Бразил и САД беа земјите кои ги испратија своите најдобри џез творци.



Во десеттомниот колаж од богатото творештво на ВЛАДА УРОШЕВИЌ поместени се неговата поезија, расказите и романите, потоа литературно критичките и ликовните есеи, записите, патеписите, препевите, како и теориските анализи на фантастиката.



Во овојгодишната културна ретроспектива се најде и изложбата на ЗНАЧАЈНИ ГОДИШНИНИ во НУБ "Св. Климент Охридски", која беше во чест на 130 години од раѓањето на Војдан Чернодрински, 100 години од раѓањето на Антон Панов, 105 години од раѓањето и 30 години од смртта на Ристо Крле и 10 години од смртта на Васил Иљоски. Делата на овие великани претставуваат посебно поглавје во основањето, растежот и подемот на македонското драмско творештво.







**НАЗПОВОЛНИ
МЕГУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ**

Единствен и уникатен систем за трансфер на пари помеѓу клиентите на сите ПроКредит Банки во регионот, за побрзо, полесно и поекономично работење.

САМО ЗА 3 ЧАСА
0,05%-0,15%
ПРОВИЗИЈА

за сите клиенти на ПроКредит Банка!



Скопје | 81000 | Булевар "Св. Кирил и Методиј" бр. 10 | Контакт: 021 261 810 | Сектор: 021 43 840 | Факс: 021 261 810
 Београд | Контакт: 011 261 780 | Сарајево | Контакт: 011 261 780 | Скопје | Контакт: 021 261 780
 Приштина | Контакт: 030 261 780 | Софија | Контакт: 021 261 780 | Шопот | Контакт: 021 261 780